



СОКОБАЊА - НИШ

2 дена/ 1 ноќ / автобус



1 ден 10.03.2018 (сабота) Штип/Скопје – Сокобања

Поаѓање за Сокобања во 05:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 06:30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Патот води преку граничниот премин Табановце со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Сокобања. Сместување во хотел. **Традиционален коктел за добредојде. Ручек.** Слободно време за одмор или прошетка низ центарот на Сокобања. **Вечера со музика. Ноќевање.**

2 ден 11.03.2018 (недела) Сокобања- Ниш – Скопје/Штип

Појадок. Слободно време за прошетка и пешачки излет до Лептерија и Сокоград. Поаѓање за Македонија во пладневните часови со попатна посета на Ниш. Посета на Нишката Тврдина од 17 век, можност за индивидуална прошетка и шопинг. Поаѓање за Македонија. Пристигнување во Скопје/Штип во доцните вечерни часови.

цена:4.500,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевање на база полн пансион (појадок, ручек и вечера) во хотел во Сокобања
 - (вечера со музика без вклучени пијалоци)
- посета на Ниш
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената не е вклучено:

- патничко осигурување -100 денари (задолжително)
- влезници за културно-историски споменици

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- **Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.**

Пријавување до 24.02.2018

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ